

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 15

25 јануари 2018, четврток

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
155. <b>Одлука</b> за разрешување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.....	2	161. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....	4
156. <b>Одлука</b> за именување на член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.....	2	162. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање.....	5
157. <b>Одлука</b> за давање согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година.....	2	163. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
158. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	2	164. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
159. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	3	165. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
160. <b>Решение</b> за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	3	166. <b>Решение</b> од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	7
		167. <b>Решение</b> за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	7
		<b>Огласен дел</b> .....	1-24

## ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

155.

Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013) донесувам

### О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешува членот на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија:  
- Марко Зврлевски.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-105/1 24 јануари 2018 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Горге Иванов</b> , с.р.
--	---

156.

Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013) донесувам

### О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

За член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија се именува:  
- Воислав Гавровски.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-106/1 24 јануари 2018 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Горге Иванов</b> , с.р.
--	---

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

157.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.1.2018 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година, бр.02-12479/4 од 26.12.2017 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие, на седницата, одржана на 26.12.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-293/1 22 јануари 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Радмила Шекеринска-Јанковска</b> , с.р.
--	--

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

158.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикатот на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија го донесе следното

## РЕ Ш Е Н И Е

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија (скратен назив “АГРО,”) на ниво на гранка, односно оддел „Производство на тутунски производи“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

## О б р а з л о ж е н и е

Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 6.9.2016 година под бр. 08-6527/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Коми-

сија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Производство на тутунски производи“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-249/1 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Производство на тутунски производи“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број на членови на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија кои плаќаат членарина во одделот „Производство на тутунски производи“ изнесува 1126 вработени, односно 80,54% на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-249/2  
9 јануари 2018 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
Мила Царовска, с.р.

#### 159.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикатот на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија (скратен назив “АГРО,”) на ниво на гранка, односно оддел „Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### Образложение

Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 6.9.2016 година под бр. 08-6529/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-253/1 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број на членови на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање на Република Македонија кои плаќаат членарина во одделот „Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив“ изнесува 1926 вработени, односно 22.37% на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-253/2  
9 јануари 2018 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
Мила Царовска, с.р.

#### 160.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија (скратен назив “СТКЧ,”) на ниво на гранка, односно оддел „Производство на кожа и слични производи од кожа“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### Образложение

Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А Скопје, на ден 26.9.2017 година под бр. 08-6899/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Производство на кожа и слични производи од кожа“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-255/1 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Производство на кожа и слични производи од кожа“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број на членови на Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија кои плаќаат членарина во одделот „Производство на кожа и слични производи од кожа“ изнесува 1012 вработени, односно 22,80% на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-255/2  
9 јануари 2018 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
**Мила Царовска, с.р.**

#### 161.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија (скратен назив „СТКЧ,“) на ниво на гранка, односно оддел „Производство на текстил и Производство на облека“ заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

#### Образложение

Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 26.9.2017 година под бр. 08-6899/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддели „Производство на текстил и Производство на облека“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека бројот на вработените во гранката „Производство на текстил и Производство на облека“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13), според податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Макстат база, Вработени во Република Македонија според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за претходната година изнесува 36 205 вработени. Согласно приложените списоци на членовите на „Синдикат на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија“, вкупниот број на членови во гранката, односно одделите „Производство на текстил и Производство на облека“ изнесува 2516 вработени, односно 6,94% на ниво на гранка, односно оддели.

Согласно член 212 став 4 од Законот за работните односи, репрезентативен синдикат на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот и кои плаќаат членарина.

Оттука, Комисијата утврди дека подносителот не ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 212 став 4, но ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел во смисла на член 210 став 2 од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-256/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-256/2  
9 јануари 2018 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
Мила Царовска, с.р.

## 162.

Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/16), постапувајќи по барањето на Синдикатот на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија (скратен назив “АГРО,”) на ниво на гранка, односно оддел „Производство на прехранбени производи и Производство на пијалаци“ заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

### Образложение

Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 6.9.2016

година под бр. 08-6528/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддели „Производство на прехранбени производи и Производство на пијалаци“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 25.12.2017 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека бројот на вработените во гранката “Производство на прехранбени производи и Производство на пијалаци” согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13), според податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Макстат база, Вработени во Република Македонија според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за претходната година изнесува 18 411 вработени. Согласно приложените списоци на членовите на “Синдикат на работниците од Агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија”, вкупниот број на членови во гранката, односно одделите “Производство на прехранбени производи и Производство на пијалаци” изнесува 2154 вработени, односно 11,69% на ниво на гранка, односно оддели.

Согласно член 212 став 4 од Законот за работните односи, репрезентативен синдикат на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот и кои плаќаат членарина.

Оттука, Комисијата утврди дека подносителот не ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 212 став 4, но ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел во смисла на член 210 став 2 од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-257/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-257/2  
9 јануари 2018 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
Мила Царовска, с.р.

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**163.**

Врз основа на член 52 став 4 и член 54 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-107/1 од 13.11.2017 година и Барање број 02-107/2 од 13.11.2017 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.1.2018 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје-Центар, се дава

- Согласно на Статутот на отворениот инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ, донесен со Одлука број 02-126/2 од 26.12.2017 година;

- Одобрение на Одлуката број 02-126/5 од 26.12.2017 година за измени и дополнувања на Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ.

2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое управува со отворениот инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ да изготви и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави пречистен текст на Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ.

3. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое управува со отворениот инвестициски фонд КД КЕШ ДЕПОЗИТ во рок од седум дена од денот на добивањето на ова Решение да ги објави измените и дополнувањата на Проспектот на КД КЕШ ДЕПОЗИТ во најмалку два дневни весника што излегуваат во Република Македонија.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-121  
10 јануари 2018 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**164.**

Врз основа на член 52, став 4 и член 54 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-109/1 од 13.11.2017 година и Барање број 02-109/2 од 13.11.2017 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.1.2018 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје - Центар, се дава

- Согласно на Статутот на отворениот инвестициски фонд КД БРИК, донесен со Одлука број 02-127/2 од 26.12.2017 година;

- Одобрение на Одлуката број 02-127/5 од 26.12.2017 година за измени и дополнувања на Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД БРИК.

2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое управува со отворениот инвестициски фонд КД БРИК да изготви и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави пречистен текст на Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД БРИК.

3. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое управува со отворениот инвестициски фонд КД БРИК во рок од седум дена од денот на добивањето на ова Решение да ги објави измените и дополнувањата на Проспектот на КД БРИК во најмалку два дневни весника што излегуваат во Република Македонија.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-124  
10 јануари 2018 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**165.**

Врз основа на член 52, став 4 и член 54 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), а постапувајќи по Барање број 02-111/1 од 13.11.2017 година и Барање број 02-111/2 од 13.11.2017 година на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 10.1.2018 година донесе

### РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на бул. Партизански одреди бр. 14А/1-2, Скопје - Центар, се дава

- Согласно на Статутот на отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ, донесен со Одлука број 02-125/2 од 26.12.2017 година;

- Одобрение на Одлуката број 02-125/5 од 26.12.2017 година за измени и дополнувања на Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ.

2. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје кое управува со отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ да изготви и до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави пречистен текст на Проспектот на отворениот инвестициски фонд КД НОВА ЕУ.



2405 дел, КП 689 дел, КП 686 дел, КП 685 дел, КП 694/1 дел, КП 2406 дел, КП 695/1 дел, КП 2397/1 дел, КП 514/1 дел, КП 514/6 дел, КП 514/4 дел, КП 515/1 дел, КП 516/1 дел, КП 565 дел, КП 561 дел, КП 562 дел, КП 563 дел, КП 564 дел, КП. 2396/1 дел, КП 549 дел, КП 550 дел, КП 551 дел, КП 552 дел, КП 545 дел, КП 539 дел, КП 540 дел, КП 542 дел, КП 541 дел, КП 535 дел, КП. 2417/1 дел, КП 424 дел; КО Кадрифаково: КП 500 дел; КО Ерцелија вон град: КП 1810 дел, КП 1809 дел, КП.1808 дел, КП 1807/1 дел, КП 1807/2 дел; општина Свети Николе и општина Штип;

- планирана моќност на електроцентралата: 36.000 kW (10 ветерни турбини со моќност на турбина од 3.600 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 83.700.000 kWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години од денот на влегување во сила на Одлуката за овластување за изградба на енергетски објект ветерна електрана Богословец на ТХОР ИМПЕКС ДОО-ЕЛ СКОПЈЕ, со бр.44-6987/1 од 28.12. 2017 година;

- датум на престанок на важење на ова решение: 30.12.2020 година.

3. Ветерната електроцентрала „Ветро Парк Богословец“ со планирана моќност од 36.000 kW и со локација во КО Богословец, КО Доброшани, КО Амзабегово, КО Кадрифаково, КО Ерцелија, општина Свети Николе и општина Штип треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на

ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-01/18  
24 јануари 2018 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија




[www.sivesnik.com.mk](http://www.sivesnik.com.mk)

[contact@sivesnik.com.mk](mailto:contact@sivesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018015